

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10), а постапувајќи по известување за планирано доделување на државна помош и известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр.10-50 од 27.02.2025 година поднесено од страна на Владата на Република Северна Македонија како давател на државна помош, застапувана и претставувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за доделување на планирана регионална помош на Друштвото за производство и трговија МАГНА МИРОРС САУТ-ИСТ ЈУРОП ДООЕЛ Струга на седницата одржана на 12.03.2025 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се врши изменување на Решението на Комисијата за заштита на конкуренцијата бр.10-8 од 20.01.2021 година и негова исправка бр.10-8 од 23.02.2021 година, согласно член 97 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/12015) со:

I.

I.1. Мерката

- Дополнителна помош која ќе се пресметува во висина од XXX од износот на помошта која се исплаќа согласно член 4 став 4.4, член 6 став 6.1 точка д) и став 6.3 од Договорот за државна помош за реализираните оправдани инвестициски трошоци во периодот од 01.01.2025 година до датумот на завршување која претставува индивидуална помош во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош и претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош при што доделувањето на истата е дозволено. Државната помош ќе биде исплаќана од страна на давателот на државната помош на корисникот на државната помош, најдоцна до крајот на календарската година во годината на поднесувањето на барањето за исплата поднесено согласно член 4 и член 6 од Договорот за државна помош. За да нема сомневање, вкупната помош согласно Договорот за државна помош ќе биде валидна до датумот на кој помошта ќе го достигне прагот на максималниот интензитет од член 9 од Договорот за државна помош.

I.2. Мерката

- Помош во облик на субвенција во висина од XXX од износот на платените придонеси за задолжително социјално осигурување предвидени со Законот за придонесите од задолжително социјално осигурување (вклучувајќи придонеси за задолжително пензиско и инвалидско осигурување, придонес за задолжително здравствено осигурување, дополнителни придонеси за здравствено осигурување и придонес во случај на невработеност) од платите на вработените, за потребите на инвестицискиот проект

Податоците претставуваат деловна тајна

која претставува индивидуална помош во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош и претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош при што доделувањето на истата е дозволено.

Државната помош ќе биде исплатена во годишни транши во тековната за претходната година. По исклучок на рокот од став (5) од член 3 (а), исплатата на првата транша ќе се реализира најдоцна до 31 мај 2026 година.

За исплатата на првата транша ќе биде опфатен износот на платени социјални придонеси од платите на вработените за потребите на инвестицискиот проект, за 2024 година.

Државната помош ќе се исплаќа за платени социјални придонеси од платите на вработените за потребите на инвестицискиот проект за периодот заклучно со 2030 година.

За да нема сомнеж, државната помош од овој став важи само доколку вкупната помош не го достигнала максималниот износ на помош.

Давателот на државната помош го задржува правото да го пресмета и да не го исплати на корисникот на државната помош, делот од износот со кој би се надминале 50% од претходно потврдениот износ на оправдани инвестициски трошоци.

I.3. Мерката

- **Ослободување од плаќање на данок на добивка**, за период од 10 (десет) години од започнувањето на вршењето на дејност во Зоната, но не подолго од две (2) години по годината на добивањето на Решението за започнување со работа, престанува да важи со денот на донесување на ова Решение.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија,, и на веб страницата на Комисијата за заштита на конкуренцијата.

Образложение

Согласно член 10 од Законот за контрола на државната помош, Комисијата за заштита на конкуренцијата (во натамошниот текст: КЗК) е надлежна за оцена и надзор на секој облик на поддршка, односно дали истата претставува или не претставува државна помош во смисла на Законот за контрола на државната помош.

Секој давател на државната помош, дефиниран во член 6 став (1) од Законот за контрола на државната помош, е должен, според член 13 став (1) од Законот за контрола на државната помош, до КЗК да достави известување за секој план за доделување на нова или промена на постојната државна помош, без оглед дали истата се доделува како индивидуална помош или како шема на помош.

Постапувајќи во согласност со обврската за известување во име на Владата на Република Северна Македонија, како давател на државна помош, Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони достави известување за планирано доделување на помош и известување за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош на корисник во технолошко индустриска развојна зона Струга за инвестициски проект на Друштвото за производство и

трговија МАГНА МИРОРС САУТ-ИСТ ЈУРОП ДООЕЛ Струга бр. 10-50 од 27.02.2025 година (во натамошниот текст: известувања), Предлог анекс договор бр. 1 кон Договорот за доделување на државна помош склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија како давател на државна помош, застапувана и претставувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, Друштвото за производство и трговија МАГНА МИРОРС САУТ-ИСТ ЈУРОП ДООЕЛ Струга и МАГНА Аутомotive Еуропе ГмбХ (MAGNA Automotive Europe GmbH) (непотпишан), со бр. 13-681/1 од 10.05.2021 година, Одлука од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони со бр. 02-476/26 од 26.02.2025 година за давање на согласност на Предлог анекс договор бр. 1 за доделување на државна помош на Друштвото за производство и трговија МАГНА МИРОРС САУТ-ИСТ ЈУРОП ДООЕЛ Струга, Тековна состојба на субјектот и Договор за доделување на државна помош бр. 13-681/1 од 10.05.2021 година.

Со оглед на фактот дека поднесените известувања ги содржат потребните податоци за оценка на помошта согласно член 14 став (1) од Законот за контрола на државната помош, како ден на прием на уредно известување се смета 27.02.2025 година.

КЗК со Решение бр. 10-8 од 20.01.2021 година го одобри доделувањето на државна помош за инвестициски проект на Друштвото за производство и трговија МАГНА МИРОРС САУТ-ИСТ ЈУРОП ДООЕЛ Струга. На Решението на КЗК со бр. 10-8 од 20.01.2021 година, на ден 23.02.2021 година, беше извршена исправка, согласно член 97 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/12015).

КЗК во законски предвидениот рок ги испита доставените известувања и Предлог анекс број 1 кон договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство и трговија МАГНА МИРОРС САУТ-ИСТ ЈУРОП ДООЕЛ Струга (непотпишан од договорените страни) и ја утврди следната фактичка состојба:

- **Давател на државна помош е:** Владата на Република Северна Македонија, застапувана и претставувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

- **Корисник на државната помош е** Друштвото за производство и трговија МАГНА МИРОРС САУТ-ИСТ ЈУРОП ДООЕЛ Струга со седиште на адреса: ул.Населено место без уличен систем бр.ТИРЗ Мислешево, Струга, Република Северна Македонија

- **Правен основ за доделување на државната помош** претставува правниот акт врз основа на која се доделува помошта–Одлука од Управен одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони со бр. 02-476/26 од 26.02.2025 година за давање на согласност на Предлог анекс 1 кон Договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство и трговија МАГНА МИРОРС САУТ-ИСТ ЈУРОП ДООЕЛ Струга, Предлог анекс договорот бр. 1 кон Договорот за доделување на државна помош склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија како давател на државна помош, застапувана и претставувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони , Друштво за производство и трговија МАГНА МИРОРС САУТ-ИСТ ЈУРОП ДООЕЛ Струга и МАГНА Аутомotive Еуропе ГмбХ (MAGNA Automotive Europe GmbH) (непотпишан), со бр.13-681/1 од 10.05.2021 година (непотпишан).

За да се утврди дали една мерка преземена од страна на давателот на државната помош претставува државна помош, се оценува дали се исполнети на кумулативен начин следните четири критериуми:

- Таквата мерка да опфаќа трансфер на државни средства;
- Да биде селективна;
- Да претставува економска поволност за примателот и
- Да има влијание врз конкуренцијата и трговијата.

Оттука, при испитување на мерката содржана во доставените известувања, КЗК ја анализираше од аспект на тоа дали истата ги исполнува горенаведените четири кумулативни критериуми. При ваквата анализа КЗК утврди дека

Мерката

- Дополнителна помош која ќе се пресметува во висина од XXX од износот на помошта која се исплаќа согласно член 4 став 4.4, член 6 став 6.1 точка д) и став 6.3 од Договорот за државна помош за реализираните оправдани инвестициски трошоци во периодот од 01.01.2025 година до датумот на завршување предвидена во член 2 од Предлог анекс 1 кон Договорот за доделување на државна помош претставува државна помош, во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни услови:

- Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна Македонија на Друштвото за производство и трговија МАГНА МИРОРС САУТ-ИСТ ЈУРОП ДООЕЛ Струга

- Селективноста на мерката се гледа во фактот што помошта е наменета само за едно конкретно претпријатие – Друштвото за производство и трговија МАГНА МИРОРС САУТ-ИСТ ЈУРОП ДООЕЛ Струга поради што доаѓа до нарушување на балансот помеѓу претпријатието и неговите конкуренти. Имено, селективноста на мерката се гледа и во фактот дека со доделувањето на државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај – Друштвото за производство и трговија МАГНА МИРОРС САУТ-ИСТ ЈУРОП ДООЕЛ Струга, се ставаат во незавидна положба преостанатите претпријатија кои постојат и делуваат на истиот пазар за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила. На овој начин, со доделувањето на државна помош за оваа мерка, Друштвото за производство и трговија МАГНА МИРОРС САУТ-ИСТ ЈУРОП ДООЕЛ Струга се наоѓа во селективна положба, со оглед на фактот дека овие средства може да ги искористи на негов најисплатлив начин, а со цел постигнување на поголем профит;

- Економската поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на конкретно претпријатие – Друштвото за производство и трговија МАГНА МИРОРС САУТ-ИСТ ЈУРОП ДООЕЛ Струга и неговото производство на електрична и електронска опрема за моторни возила, која што поволност ова претпријатие нема да ја има во нормални пазарни и бизнис услови;

- Таквата помош има или може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Имено, од доделувањето на оваа мерка јасно се гледа дека корисникот е инволвиран во економска активност и дека ќе оперира на пазарот во кој делуваат и други конкуренти, со што се нарушува или може да се наруши конкуренцијата преку овозможување на економска предност на конкретното претпријатие Друштвото за производство и трговија МАГНА МИРОРС САУТ-ИСТ ЈУРОП ДООЕЛ Струга.

КЗК, освен што утврди дека горенаведената мерка претставува државна помош, исто така утврди дека ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила, претставува **регионална помош** согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош бидејќи истата е во согласност со целите на регионалната политика на Република Македонија **за поддржување на продуктивни почетни инвестиции или отворање на работни места поврзани со инвестициите.**

КЗК исто така утврди дека горенаведената мерка претставува **индивидуална помош** во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош, бидејќи не е државна помош која се доделува врз основа на шема на помош, а е со обврска за дополнително одобрување од страна на КЗК.

КЗК при оценка на дозволеноста на доделувањето на помошта утврдува дали доделувањето на помошта се врши согласно Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош.

За да нема сомневање, вкупната помош согласно Договорот за државна помош ќе биде валидна до датумот на кој помошта ќе го достигне прагот на максималниот интензитет од член 9 од Договорот за државна помош.

Со оваа мерка се изменува и дополнува Решението на КЗК бр. 10-8 од 20.01.2021 година

Мерката

- **Помош во облик на субвенција во висина од XXX од износот на платените придонеси за задолжително социјално осигурување предвидени со Законот за придонесите од задолжително социјално осигурување (вклучувајќи придонеси за задолжително пензиско и инвалидско осигурување, придонес за задолжително здравствено осигурување, дополнителни придонеси за здравствено осигурување и придонес во случај на невработеност) од платите на вработените, за потребите на инвестициски проект предвидена во член 3 од Предлог анекс 1 кон Договорот за доделување на државна помош претставува државна помош, во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни услови:**

- Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна Македонија на Друштвото за производство и трговија МАГНА МИРОРС САУТ-ИСТ ЈУРОП ДООЕЛ Струга

- Селективноста на мерката се гледа во фактот што помошта е наменета само за едно конкретно претпријатие – Друштвото за производство и трговија МАГНА МИРОРС САУТ-ИСТ ЈУРОП ДООЕЛ Струга поради што доаѓа до нарушување на балансот помеѓу претпријатието и неговите конкуренти. Имено, селективноста на мерката се гледа и во фактот дека со доделувањето на државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај – Друштвото за производство и трговија МАГНА МИРОРС САУТ-ИСТ ЈУРОП ДООЕЛ Струга, се ставаат во незавидна положба преостанатите претпријатија кои постојат и делуваат на истиот пазар за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила. На овој начин, со доделувањето на државна помош за оваа мерка, Друштвото за производство и трговија МАГНА МИРОРС САУТ-ИСТ ЈУРОП ДООЕЛ Струга се наоѓа во селективна положба, со оглед на фактот дека овие средства може да ги искористи на негов најисплатлив начин, а со цел постигнување на поголем профит;

- Економската поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на конкретно претпријатие – Друштвото за производство и трговија МАГНА МИРОРС САУТ-ИСТ ЈУРОП ДООЕЛ Струга и неговото производство на електрична и електронска опрема за моторни возила, која што поволност ова претпријатие нема да ја има во нормални пазарни и бизнис услови;

- Таквата помош има или може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Имено, од доделувањето на оваа мерка јасно се гледа дека корисникот е инволвиран во економска активност и дека ќе оперира на пазарот во кој делуваат и други конкуренти, со што се нарушува или може да се наруши конкуренцијата преку овозможување на економска предност на конкретното претпријатие Друштвото за производство и трговија МАГНА МИРОРС САУТ-ИСТ ЈУРОП ДООЕЛ Струга.

КЗК, освен што утврди дека горенаведената мерка претставува државна помош, исто така утврди дека ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила, претставува **регионална помош** согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош бидејќи истата е во согласност со целите на регионалната политика на Република Македонија **за поддржување на**

продуктивни почетни инвестиции или отворање на работни места поврзани со инвестициите.

КЗК исто така утврди дека горенаведената мерка **претставува индивидуална помош** во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош, бидејќи не е државна помош која се доделува врз основа на шема на помош, а е со обврска за дополнително одобрување од страна на КЗК.

КЗК при оценка на дозволеноста на доделувањето на помошта утврдува дали доделувањето на помошта се врши согласно Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош.

За да нема сомнеж, државната помош од овој став важи само доколку вкупната помош не го достигнала максималниот износ на помош.

Давателот на државната помош го задржува правото да го пресмета и да не го исплати на корисникот на државната помош, делот од износот со кој би се надминале 50% од претходно потврдениот износ на оправдани инвестициски трошоци.

Со оваа мерка се изменува и дополнува Решението на КЗК бр. 10-8 од 20.01.2021 година

Мерката

- **Ослободување од плаќање на данок на добивка**, за период од 10 (десет) години од започнувањето на вршењето на дејност во Зоната, но не подолго од две (2) години по годината на добивањето на Решението за започнување со работа, престанува да важи со денот на донесување на ова Решение.

Упатство за правно средство: Против ова Решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување. Тужбата не го одлага извршувањето на Решението.

**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ**

Малинка Силјановска - Николиќ